



Друштво за производство, трговија и услуги
АНИМА ДООЕЛ - Подружница БИОПЛАНТ
ул. 1520 бр. 6 - Кисела Вода, 1000 Скопје
Тел/факс: (02) 2783 783
Депонент: Стопанска Банка АД - Скопје
Жиро сметка: 200002659749207
Даночен број: МК 4030001405722



ТРОШОЦИ ЗА ПРВАТА ГОДИНА ЗА ПОДИГАЊЕ ОВОШЕН НАСАД СО ГОЌИ НА 1 dка (1.000 m²)

	Количина	Трошок во EUR за 1-год./2-год. садница	Трошок во EUR за 400 садници
Садници	400 садници	5,00/10,00	2.000/4.000
Глистал	400 L	0,275	110
Зеофит	200 kg	0,12	48
Супстрат	320 L	0,06	24
Хидрогел	1,6 kg	0,04	16
Органско ѓубре	40 kg	0,032	13
ВКУПЕН ТРОШОК:			2.211/4.211 EUR

Во табелата се дадени трошоците за едногодишни (5,00 EUR) и двогодишни садници (10,00 EUR). Трошоците за орањето, подигањето шпалир (или поставувањето колци), системот за наводнување (капка-по-капка), засадувањето со детелина помеѓу редовите, сертификатот за органско производство, трошокот за берењето на плодот и др. не се пресметани во калкулациите.

Напомена: годишните трошоци за одржување (прихрана, заштита и наводнување) на овошниот насад со гоџи изнесуваат околу 0,5 EUR/растение.

ОЧЕКУВАНИ ПРИХОДИ ОД ГОЌИ (од 1.000 m²)

	Очекуван принос	Гарантирана цена	Вкупен годишен приход од откуп, (без субвенции) од 400 садници
прва година	0,0 kg	*	*
втора година	0,5 kg	*	*
трета година	1,0 kg	5 EUR/kg	2.000 EUR
четврта година	1,5 kg	5 EUR/kg	3.000 EUR
пета година	2,0 kg	5 EUR/kg	4.000 EUR
од шестата година па натаму	3,0 kg	5 EUR/kg	6.000 EUR

* Гарантираната цена од 5 EUR/kg се однесува само за органско гоџи, берено со петелка. Доколку ни доставите гоџи без петелка, откупната цена ќе биде 4 EUR/kg.

Сертификатот за 100% органски производ се добива од третата година, па затоа во горната табела приходот започнува од третата година.

Доколку втората година ни понудите гоџи за кое имате сертификат за органско во транзиција, Биоплант ќе го откупи понуденото гоџи, но по пониска цена од онаа што ќе ја добиете за 100% органски произведено гоџи.

Напомена: во табелата дадени се предвидените приходи од 1-годишни садници.